

"Длабоко сум уверен дека за влезот на Република Македонија во НАТО и во ЕУ не постои реална политичка алтернатива. Не верувам ниту дека е можно да се понуди алтернативна политичка платформа која ќе содржи доволно претпоставки кои ќе значат дека, во нејзини рамки, Македонија може во наредните години да стане побезбедна, подемократска и побогата држава", истакна претседателот на РМ, Бранко Црвенковски.

"Докажавме дека идеалот е остварен, дека Република Македонија е независна држава со сопствена Армија, која ќе биде гарант на нејзината безбедност, на суверенитетот и на територијалниот интегритет на државата", изјави министерот за одбрана Зоран Коњановски.

"Во 2009 година очекуваме Македонија и НАТО заеднички да ја слават 60-годишнината од постоењето на Алијансата. НАТО интеграцијата ја поддржуваат широк круг субјекти. Тоа е стратешка определба не само на Владата, туку и на невладиниот сектор, граѓанските асоцијации, универзитетските кругови, локалните власти", вели Коњановски.



(ОД ЛЕВО) НАЧАЛНИКОТ НА ГШ НА АРМ, ГЕНЕРАЛ МИРОСЛАВ СТОЈАНОВСКИ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО, ТРАЈКО ВЕЉАНОСКИ, ШЕФОТ НА ДРЖАВАТА, БРАНКО ЦРВЕНКОВСКИ И МИНИСТЕРОТ ЗА ОДБРАНА, ЗОРАН КОЊАНОВСКИ

во Ирак, иако комшиите не сакаат да сркаат македонска воена чорба подготвена во Брисел.

Меѓутоа, настрана од "шегата", од домашните натрупани политички небулози, Армијата постигна многу во реформите и најмногу се приближи до стандардите на НАТО, иако таа досега растеше под пресија на домашните случувања, кои често пати и пречеа во извршувањето на зацртаните цели.

Но, сега кога е при крај со трансформацијата потребни ѝ се стратешки насоки, кои ги одредува Владата на РМ и претседателот на државата, а за нив се гласа во Собранието. За ова прашање политичарите имаат позитивно мислење, но тоа е за јавноста, додека при првата караница ги покажуваат вистинските намери.

на РМ и министерот за одбрана, кои на Денот на АРМ, 18 август, испалија "плотун" за НАТО и за ЕУ.

"По 16. пат го одбележуваме денот на создавањето на Армијата на независна Република Македонија. Секој празник е значаен, затоа што секој празник е потсетник и паметник за некој значаен настан од историјата на нашиот народ и нашата држава. Овој празник има посебно значење, затоа што е тесно поврзан со создавањето на нашата независна држава, затоа што пред 16 години, на 18 август 1992 година, со формалното промовирање на првите единици на македонската армија, потврдивме дека дефинитивно сонот е реалност. Докажавме дека идеалот е остварен, дека Република Македонија е независна држава со сопствена Армија, која ќе биде гарант на нејзината безбедност, на суверенитетот и на територијалниот интегритет на државата. Со формирањето на Армијата на Република Македонија беа демантирани скептиците, помалку храбрите беа охрабрани, беше остварен идеалот на нашите предци - да имаме независна држава со сопствена армија. Создадовме столб за сегашните и за идните генерации, врз кои денес се гради и се развива нашата држава", истакна министерот за одбрана Зоран Коњановски, додавајќи дека АРМ треба да се гради како глобален придонес на светската политичка сцена, но и како цврста и организирана структура способна во секој момент да застане во одбрана на државниот суверенитет. Според министерот за одбрана, изградивме Армија која во секој момент е подготвена да биде дел од северноатлантската Алијанса и која морално веќе е дел од колективниот безбедносен систем, а нашите храбри и

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

ОСТВАРЕН ИДЕАЛ

Прославата на 16. роденден на Армијата на Република Македонија не мина во знакот на достигнувањата на АРМ, туку во знакот на карамболот кој со денови се игра меѓу разлутениот, разгневениот претседател и врховен командант Бранко Црвенковски и премиерот Никола Груевски, кој намерно го одбегна "дуелот" пред зградата на Генералштабот во Скопје, каде се одржа централната манифестација по повод jubилејот на македонската војска.

Сепак, честа ја бранеше новоизбраниот министер за одбрана, Зоран Коњановски, кој трезвено ја спушти топката и ѝ се посвети на својата "коњаница", која и натаму ја брани честа на Република Македонија во Авганистан и

По букурешкиот Самит на НАТО најмногу "настрада АРМ", бидејќи нејзините мировни контингенти продолжија со својата задача во мисиите во Ирак и во Авганистан, но од друга страна, Грција и натаму не ја признава нивната макотрпна, безбедносна работа. Поради ова, се стравуваше дека во Македонија ќе расте незадоволството за учество во мировните мисии, кои се во рамките на силите на Алијансата.

Сепак, таквиот оправдан страв набрзо беше демантиран со политичката определба да се продолжи во евроатлантските интеграциони процеси. Тоа значи дека АРМ и натаму ќе биде присутна во мировните мисии на НАТО, иако од грб Грција ѝ зарива непријателски нож. Тоа го потврдија и најодговорните во државата, претседателот

АДАПТАЦИЈА НА ИНТЕГРАТИВНИТЕ ЕВРОАТЛАНТСКИ ИНТЕГРАЦИОНИ ПРОЦЕСИ

подготвени мировници, дејствуваат на повеќе различни подрачја во светот. "Зборувајќи за нашите мировници не можам а да не го истакнам она низ што тие минуваат. Прегледувајќи ја странската документација за нашите војници дојдов до сознание дека во врска со нашите мировни сили во Ирак, во списанието 'US Cent Kom' полковникот Јозеф Глајкенхаус, роден во Сан Франциско, командант на II баталјон од XI артилериски полк, на авторот на текстот Линдзи Девенпорт и предочил: Цитирам... 'И покрај тоа што испратија

само два вода и не изгледаа многу, тие имаа големо влијание на работата на двете единици. Тие ни овозможија да направиме работи кои немаше да ги направиме доколку не беа тие тука'. Ова се зборови на светската елита на офицери", изјави министерот. Тој оцени дека треба да градиме армија, која ќе има висок и цврст морал, добар стандард и респект.

"Ќе продолжиме да вложуваме во стандардот, но и во образованието. Ние мораме да создадеме препознатлив, високостручен добро обучен кадар, а концептот за воено образование, односно Воената академија ќе добие едно од најзначајните места во нашата агенда. Во 2009 година очекуваме Македонија и НАТО заеднички да ја слават 60-годишнината од постоењето на Алијансата. НАТО интеграцијата ја поддржува широк круг субјекти. Тоа е стратешка определба не само на Владата, туку и на невладиниот сектор, граѓанските асоцијации, универзитетските кругови, локалните власти. Тоа е концепт кој го препознаа и го поддржаа и граѓаните, без разлика на етничка, верска и социјална припадност. Поддршката од повеќе од 90 отсто на интеграцијата е факт кој секогаш е за респект. Тука би сакал да им се заблагодарам на медиумите, на сите медиуми за својот позитивен и конструктивен придонес во градењето на големата слика за НАТО. Низ својата историја и случувања во светот НАТО, исто така, претрпе големи трансформации, но остана да биде гарант на мирот, безбедноста и демократијата. Во текот на целото свое постоење Република Македонија не отстапи од овие принципи на градење мир, безбедност, демократија, почитување на човековите права и водење

одговорна политика. Балканот е зона на големи различности. Република Македонија секогаш настојува тие различности да ги претвориме во предности, бидејќи само така ќе бидеме препознатливи како држава и како регион, кој придонесува за светскиот мир и безбедност", вели министерот Коњановски, нагласувајќи дека Владата ќе продолжи да работи за остварувањето на зацртаната стратешка определба, влез во НАТО и во ЕУ. Тој истакна дека како министер за одбрана непоколебливо ќе работи за остварување на оваа цел. "Остануваме докрај посветени на нашата трајна определба и во иднина ќе продолжиме да го даваме нашиот придонес кон светскиот мир, рамо до рамо со нашите партнери и пријатели, со што на најдобар можен начин ќе го јакнеме меѓународниот кредибилитет и углед на Република Македонија во промоцијата на демократијата и човечките хумани вредности, секаде каде што тоа ќе биде потребно", изјави министерот за одбрана Зоран Коњановски, кој им оддаде почит на 11 трагично загинати мировници, кои враќајќи се од мировната мисија АЛТЕА загинаа во хеликоптерска несреќа близу Скопје.

ШТО ВО ИДНИНА?

"Се навршуваат 16 години од денот кога во 1992 година ја формиравме Армијата на независна и суверена Република Македонија, како еден од најсилните гаранتي за опстанокот и развојот на новата држава. Во изминатите години Армијата не само што со успех ги исполнуваше сите свои уставни и законски обврски, туку стана и незаменлив дел од многу меѓународни воени мисии

"Какви се перспективите на Република Македонија доколку таа остане подолг период надвор од евроатлантските интеграции и дали воопшто постои алтернативен концепт за иднината на земјата, освен наше интегрирање во НАТО и во ЕУ? РМ ќе мора не само да го следи развојот на настаните, туку, и во иднина да ја адаптира својата стратегија кон новонастанатите услови, како и да бара сојузници на меѓународен план кои ќе сакаат и ќе можат да придонесат за реализација на нашите национални и државни интереси. Јасно е дека самовнатрешно стабилна Македонија, со стабилни меѓуетнички односи и целосно интегрирана во меѓународните организации, може да бележи економски прогрес и да обезбеди благосостојба за сите свои граѓани", изјави врховниот командант Бранко Црвенковски.

во светот, каде што рамноправно со армиите на другите држави, придонесуваме за мирот и за пошироката стабилност", истакна врховниот командант, претседателот Бранко Црвенковски. "Започнувајќи од првите години по нашата независност, реформите во воено-одбранбениот сектор ги промовираме во еден од нашите највисоки политички приоритети. При изведувањето на комплексните зафати во оваа чувствителна област бевме убедени дека таквата трансформација ќе придонесе за стабилизирање на државата, но истовремено и за нејзино интегрирање во пошироките безбедносни и политички системи и организации. Со целосна поддршка од огромното мнозинство наши граѓани во тоа постигнавме забележителни резултати. При тоа, неспорно е дека во заедничките напори, придонесот на војниците и на старешините на АРМ имаше најголемо значење", оцени шефот на државата.

"Според многу проценки и анализи, нашиот регион, во целина, почна да се движи во посакуваната насока. Иако сите проблематични прашања и проблеми не се затворени, општата тенденција е кон негово сè поголемо приближување и интегрирање во евроатлантските структури. Фактот дека последните две години уште две држави од нашиот регион беа поканети за полноправно членство во НАТО, а други три се приклучија кон програмата Партнерство за мир на Алијансата, доволно зборува сам за себе. Во ваков контекст, активностите на Република Македонија треба да бидат во насока на уште поголема иницијативност и учество во проектите со регионално значење и доследно промовирање на регионалната соработка со сите држави во нашето опкружување. Само на таков начин, заедно со останатите, можеме да придонесеме нашиот регион што побрзо да стане дел од обединета Европа. Конкретно, што се однесува до нашата интегративна агенда и стратешката цел да станеме дел од НАТО и во Европската унија, мораме да констатираме дека Самитот на НАТО во Букурешт, во април годинава, придонесе за создавање на една нова политичка реалност, со која Република Македонија ќе мора да се соочи на сериозен и обмислен начин. Иако, со години наназад, бевме посветени и вложувавме огромни напори и ресурси за спроведување на реформите и за демократска трансформација на земјата, сепак од познати причини не бевме поканети да станеме членка на Алијансата", вели претседателот на РМ, додавајќи дека последните месеци, пораки со слична содржина пристигнуваат и од ЕУ, каде за ова прашање, исто така, за жал, почна да доминира логиката на националниот интерес на една земја-членка, наспроти заедничките интереси на сите земји-членки. "Очигледно е дека пречките кои ги поставува Република Грција за влез на



НЕМА ДРУГА АЛТЕРНАТИВА, ВЛЕЗ ВО АЛИЈАНСАТА И ВО ЕУ

Република Македонија во евроатлантските интеграции, независно од нивната очигледна нелегитимност и непринципиелност, ќе останат во сила сè додека не постигнеме заемно прифатливо решение за овој наметнат спор.

Самиот тој факт, пред нас, со целата сериозност ги наметнува следниве прашања: какви се перспективите на Република Македонија, доколку таа остане подолг период надвор од евроатлантските интеграции и дали воопшто постои алтернативен концепт за иднината на земјата, освен наше интегрирање во НАТО и во ЕУ? Длабоко сум уверен дека за влезот на Република Македонија во НАТО и во ЕУ не постои реална политичка алтернатива. Не верувам ниту дека е можно да се понуди алтернативна политичка платформа, која ќе содржи доволно претпоставки кои ќе значат дека, во нејзини рамки, Република Македонија може во наредните години да стане побезбедна, подемократска и побогата држава. При тоа е погрешно, би рекол, дури и опасно за нашата иднина, ако некој мисли дека е можно Македонија да остане подолг временски период надвор од евроатлантските интеграциони процеси, а внатре да ја развива демократијата, да го одржува неопходното ниво на меѓуетнички баланс и да ги спроведува реформите со потребниот квалитет.

Токму од тие причини, и не случајно, одговорот на таа дилема, ние, како држава, го дадовме веднаш по нашето осамостојување, затоа што беше јасно дека РМ, само како дел од пошироката евроатлантска заедница на демократски држави, може да се развива во посакуваната насока", оцени Црвенковски. "На Балканот - вели врховниот командант - последнава година, и политичкиот и регионалниот стратешки кон-

текст продолжија да се менуваат со голема брзина. Косовските институции ја донесоа Декларацијата за независност, а Хрватска и Албанија беа поканети и во текот на следната година ќе станат полноправни членки на НАТО. Станува збор за крупни политички поместувања со големо влијание врз примарните трендови, кои ја диктираат вкупната регионална динамика.

Република Македонија ќе мора не само да го следи развојот на настаните, туку и во ѓд, да ја адаптира својата стратегија кон новонастанатите услови, како и да бара сојузници на меѓународен план кои ќе сакаат и ќе можат да придонесат за реализација на нашите национални и државни интереси. Јасно е дека само внатрешно стабилна Македонија, со стабилни меѓуетнички односи и целосно интегрирана во меѓународните организации, може да бележи економски прогрес и да обезбеди благосостојба за сите свои граѓани. За таа цел, основен предуслов е да се обединиме околу заедничките цели и да демонстрираме политичка зрелост, државнички капацитети и единствена визија за развојот на земјата, на долг рок. Во делот кој се однесува на Армијата од исклучително значење е, како држава, да продолжиме да вложуваме во овој систем, независно од фактот кога конкретно ќе ја реализираме нашата цел - да станеме полноправна членка на Алијансата. Во таа смисла, особено се значајни заклучоците од последната седница на Советот за безбедност, кога на највисоко политичко ниво беше реafirмирана поддршката на реформите и беше потенцирано дека е во наш државен интерес да продолжиме со учеството во меѓународните воени мисии", оцени претседателот на РМ, Бранко Црвенковски.